

Додека нашите соседи (Србија и Бугарија) и земјите од регионот интензивно се гасифицираат за да се конкурентни и енергетски независни земји, Македонија со години не прави ништо за да ја доизгради гасоводната мрежа. Како капак на сè, Македонија како зависна од увоз на струја, според експертите, направи грешка бидејќи не учествува во изградбата на бугарската нуклеарна централа "Белене". Имено, со инвестирањето во изградбата земјава ќе можеше да закупи дел од електричната енергија која ќе се произведува во централата и така ќе ја добива по поевтина цена на подолг рок.

А, кај нас се бара компанија која заедно со државата ќе гради комбинирана гасна електроцентрала. Овој енергетски капацитет ќе произведува топлинска и електрична енергија и ќе биде сместен во кругот на скопската Железарница. Само уште да кажеа на кој гас ќе работи централата, па многу работи ќе беа појасни. Но,...



Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

енергетскиот сектор.

За волја на вистината, со дел од предложените измени не се согласуваше ниту министерката за економија Вера Рафајловска, која поднесе неотповиклива оставка токму на денот кога Владата испрати писмо до Брисел, во кое го оправдува носењето на законот.

НА ПОВИДОК НОВА ЕЛЕКТРАНА?

За да се намали недостигот на електрична енергија нова гасна централа ќе се гради во Скопје. Се работи за стар проект на Владата, вреден повеќе од 200 милиони евра. Поради ова, Владата кон средината на февруари ќе распише тендер за избор на компанија, која заедно



ДОДЕКА СОСЕДИТЕ "СЕЧАТ" ЛЕНТИ ЗА ГАСОВОДОТ, НИЕ НЕ СЕ ПОДГОТВУВАМЕ НИТУ ЗА КОПАЊЕ

"БЕЛЕНЕ" ГО ОТПИШ НЕ ГО ЗАПИШУВАМЕ

со државата ќе гради комбинирана гасна електроцентрала, соопшти денговиве вицепремиерот Зоран Ставревски. Овој енергетски капацитет ќе произведува топлинска и електрична енергија и ќе

донија (ЕЛЕМ) велат дека комбинираната електроцентрала би требало да про- работи по две ипол години откако ќе почне изградбата. Оттаму велат дека со изградбата на овој енергетски капацитет

"Ништо веќе не е спорно. Сè е решено", изјави потпретседателот на Владата, Зоран Ставрески, по преговорите со претставникот на Европската комисија за енергетскиот спор, кој ги "олади" односите меѓу ЕУ и Македонија. Според Ставревски, Владата добила согласност од Европската комисија Законот да го стави на гласање, кој ќе претрпи некои измени по сугестија на Брисел, но дел од спорните одредби ќе останат неизменети, бидејќи се прифатени македонските аргументи. Загубата при преносот на електрична енергија на ЕВН повеќе од 11 отсто ќе биде покриена на начин како што предложи Владата, што значи неа ќе ја плати оваа компанија.

Додека во регионот и пошироко се води "војна" за зголемување на капацитетите за производство на електрична енергија, во Македонија експертите и засегнатите страни се подготвуваат да бараат од Уставниот суд да ги преиспита измените на Законот за енергетика, доколку Владата, и покрај острите критики од Брисел, реши да ги донесе. Според експертите, измените се спротивни на македонскиот Устав и Законот ќе падне пред Уставниот суд, бидејќи ја нарушува слободата на пазарот и се загрозува еднаквиот третман на сите субјекти и потрошувачи, особено поради фактот што, според нив, му дава и монопол на ЕЛЕМ.

"Сега засега ЕЛЕМ е единствено трговско-државно друштво, кое ќе ја произведува струјата, а истовремено истата и ќе ја продава", велат познавачите на

биде сместен во кругот на скопската Железарница.

"Со ова ќе се зајакне енергетскиот суверенитет на Македонија, преку зголемено производство на електрична енергија од домашни извори", истакна Ставревски.

Тој најави дека електроцентралата годишно ќе произведува околу 2.000 гига-ват-часови електрична енергија или една третина од сегашното домашно производство на струја. Од друга страна, пак, годишното производство на топлинска енергија ќе изнесува 500 гигават-часови и, главно, ќе се произведува од електричната енергија која нема да се користи. Учевството на државата во централата ќе биде 59 отсто, а 49 отсто ќе се обезбеделе преку меѓународниот тендер за стратески инвеститор. Од државната компанија Електрани на Маке-

ќе може најбрзо да се задоволат дел од потребите за електрична енергија на државата.

Изградбата треба да финансира во текот на 2010 година. Минатата година Македонија потроши 130 милиони евра за увоз на електрична енергија, а за оваа година државата планира да издвои 30 милиони евра повеќе од лани.

Засега на местото каде ќе се гради електроцентралата работи компанијата "Енергетика", која е дел од ЕЛЕМ. Таа сега произведува топлинска енергија за Железарницата, како и за дел од скопските населби Железара и Ченто.

Колку за потсетување, на територијата на главниот град проект за изградба на гасна централа веќе турка "Скопска топлификација" заедно со руски "Синтез". Помал таков објект во комплексот "Железарница" веќе гради и "РЖ Услуги".

ВИДУВА "СВЕТЛА" ЕНЕРГЕТСКА ИДНИНА

"УТКА" СО ЈАГЛЕНОТ

И покрај критичната состојба на енергетските капацитети, Македонија извезувала јаглен. Деновите Владата го призна тоа и донесе одлука да се забрани. Исто така, наредено е и под итно да се увезе јаглен за потребите на РЕК "Битола" и ТЕЦ "Осломеј". Во најкритична состојба е кичевскиот термокапацитет "Осломеј". Таму нема резерви на јаглен, комбинатот работи од ден за ден. Не е добра состојбата и во РЕК "Битола". Власта забедува дека Македонија има доволно резерви, но не објаснува зошто тогаш ќе се увезува јаглен.

"Јас овде информирам во врска со одлуката на Владата. Одлуката на Владата се однесува на забраната за извоз на јаглен од Република Македонија во првата половина на 2008 година, односно 31 јуни 2008 година", изјави деновите Боцевски.

лијанскиот гасовод Јужен поток, вреден 10 милијарди евра.

Слична соработка со "Газпром" ќе реализираат и нашите северни соседи, Србите. Преговорите меѓу Србија и Русија за гасоводот се во тек. За таа цел, руските медиуми пишуваа дека претседателот Владимир Путин треба да го посети Белград, за наводно постигнување договор за енергетска соработка меѓу двете земји.

САМО "БЕЛЕНЕ" ЌЕ НÈ ОБЕЛИ

Македонија како зависна од увоз на електрична енергија прави грешка бидејќи не учествува во изградбата на бугарската нуклеарна централа "Белене", сметаат експертите.

Со инвестирањето во изградбата, земјава може да закупи дел од струјата која ќе се произведува во централата и така ќе ја добива по поевтина цена на подолг рок.

Стоенето настрана од изградбата ќе значи дека земјава подоцна, наместо електричната енергија да ја купува по производна, ќе ја плаќа по пазарна цена енергијата која ќе се произведе во централата.

Според одредени експерти, на земјава ѝ недостасува струја и добро е да се вклучи во овој проект, бидејќи однапред ќе закупи одредено количество за подолг временски период и ќе ја добива електричната енергија по поевтина цена. Тие велат дека нема горен лимит во инвестирањето во енергетиката, па подобро е наместо за увоз на скапа струја да се инвестира во "Белене", бидејќи парите од инвестицијата ќе се вратат за краток рок, оти така ќе се намали увозот на скапа струја.

Изградбата на "Белене", вредна 4 милијарди евра, се очекува да почне во август. Неодамна, за време на посетата на рускиот претседател Путин на Бугарија, Бугарија и Русија склучија договор. Централата ќе ја гради руска фирма со уште еден француско-германски конзорциум. Ќе има моќност од 2.000 мегавати.

По затворањето на "Козлодуж" Бугарија која снабдува 60 отсто од недостигот на струја на Балканот ја изгуби улогата на главен извозник на евтина струја за регионот.

АВМЕ - ГАСОТ



РЕК БИТОЛА И НАТАМУ ОСТАЊУВА НАША НАЈГОЛЕМА НАДЕЖ. ЗА ЈАГЛЕНОТ ЌЕ ВИДИМЕ...!

И ГАСОТ СÈ УШТЕ САМО СОН

Додека Србија и Бугарија интензивно се гасифицираат за да се конкурентни и енергетски независни земји во регионот, Македонија со години не прави ништо за да ја доизгради гасоводната мрежа. Во моментот единствените активности околу гасификацијата се реализираат во Куманово. Таму локалната власт прави напори да се направи мрежата за да се користи овој поевтин енергенс и во домаќинствата.

За разлика од Куманово, Скопје сè уште нема абер да го почне овој проект, што неодамна го најавија градските власти. Се очекува поставувањето на цевката за пренос на гас да почне да се поставува до крајот на годинава. Тие се оптимисти и најавуваат дека Јавното претпријатие "Енергетика", кое веќе е формирано, треба наскоро кадровски да се екипира. Според професор Константин Димитров, експерт за енергетика и советник во Градското собрание, прво ќе се подготвува проектната документација.

"До крајот на годинава очекуваме да почне гасификацијата во Скопје, бидејќи во меѓувреме ќе се обезбедат потребните пари, дозвола за градба и лиценцата од Регулаторната комисија за енергетика", амбициозно најавува Димитров.

За волја на вистината, пред крајот на минатата година и вице-премиерот Зоран Ставревски најави гасификација во земјава. Според него, изградбата на гасоводниот прстен во Скопје и кон другите градови ќе се компензира со клириншкиот долг на Русија кон Македонија во износ од околу 60 милиони долари.

Наспроти незабележителните активности во земјава на овој план, во соседна Бугарија гасификацијата е топ тема. Деновите, како што јавуваат агенциите, е потпишан договорот за соработка со руски "Газпром" за проектот на руско-ита-

ProMedia

hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi, telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner

tel. 02/ 3215980

ProMedia